

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ**

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.148 од 21.10.2011 година

## **Член 1**

Во Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2008), во членот 1 став (2) алинеја 6 зборовите: „Регулативата (ЕЗ )2409/92“ се заменуваат со зборовите: „Глава 4 од Регулативата (ЕЗ) бр.1008/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 24 септември 2008 година за заедничките правила за вршење на воздухопловните услуги во заедницата (во натамошниот текст: Регулативата 1008/2008)“.

## **Член 2**

Во членот 25 зборовите: „Регулативата (ЕЗ)2409/92“ се заменуваат со зборовите: „Глава 4 од Регулативата 1008/2008“.

## **Член 3**

Во членот 94 став (2) зборовите: „органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на воздухопловството (Агенција за цивилно воздухопловство)“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за цивилно воздухопловство“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член договорот за закуп на воздухоплов со екипаж не е предмет на одобрување од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство, доколку истиот е запишан во Регистарот на воздухоплови на Република Македонија и се дава на користење на странски превозник.“

## **Член 4**

Во членот 141 став (2) зборовите : „органот на државната управа кој е надлежен“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за цивилно воздухопловство која е надлежна“.

## **Член 5**

Во членот 162 точка 2 точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и“.

Во точката 3 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 4 се брише.

## **Член 6**

Во членот 165 ставови (1), (2) и (3) зборовите: „став (1)“ се бришат.

## **Член 7**

Во членот 166 став (1) зборовите: „став (1)“ се бришат.

## **Член 8**

Насловот на членот 191 и членот 191 се менуваат и гласат:

## **„Порамнување**

### **Член 191**

За прекршоците од членот 190 на овој закон, Агенцијата за цивилно воздухопловство, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна

постапка пред надлежен суд ќе спроведе постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.”

#### **Член 9**

Во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија ќе ја преведе и објави во „Службен весник на Република Македонија“ Регулативата 1008/2008.

#### **Член 10**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.